

Врз основа на Одлуката на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ за доделување на стипендии на редовни студенти од прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје број 12-276/2 од 15.2.2019 година и Одлука бр. 02-284/12, од XX седница на Наставно-научниот совет, одржана на 10.6.2019 година, **Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје**, распишува

## **ИНТЕРЕН КОНКУРС**

### **за доделување 5 (пет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 5 (пет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година.

1. **Право да конкурираат имаат:**

- редовни студенти на ФЗНХ кои го имаат завршено најмалку вториот семестар, односно кои имаат запишано најмалку трет семестар во учебната 2018/2019 година,
- студенти кои ги положиле сите предвидени предмети со студиската програма од запишувањето на студиите, заклучно со септемврскиот испитен рок во учебната 2017/2018 година, во редовните рокови, без презапишување на семестар,
- студенти кои оствариле просечен успех од најмалку 7,50 од I-та до тековно запишаната студиска година,
- студенти кои не се корисници на друга стипендија.

**Висината на стипендијата изнесува 6.000,00 денари месечно и се исплатува 10 месеци во студиската година (од октомври до јули).**

2. **Правото на користење на стипендијата трае доколку редовно се исполнуваат условите заклучно со завршувањето на студиите од првиот циклус.**

- Кандидатите кои што не напредувале редовно во повисок семестар, немаат право на стипендија.

3. **Правата и обврските на добитниците на стипендијата ќе се утврдат со Договор за стипендија кој го склучуваат студентот и Оборот на Фондацијата.**

- Стипендијата ќе се продолжува секој семестар под услов, начин и постапка утврдени во договорот за доделување на стипендијата.

4. **Потребни документи:**

- Пријава (*образец бр. 1*);
- Биографија (CV);
- Уверение за редовно запишани семестри, од почетокот (првиот семестар) на студиите;
- Потврда од факултетот дека се положени сите предвидени предмети, заклучно со септемврскиот испитен рок, без презапишување на семестар;
- Уверение со бројот на предвидените и положените испити од претходните семестри;
- Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за последната исплатена плата за оваа година, односно за пензионираните членови на семејството, да се достави документ за висината на пензијата - чек; за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или од друга институција;
- Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година за двајцата родители – старатели на кандидатот, поединечно и за самиот кандидат;
- Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (*образец бр. 2*);
- Изјава од кандидатот за вистинитоста на доставените документи и податоци (*образец бр. 3*);
- Изјава за согласност за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (*образец бр. 4*);
- Изјава за бројот на членови на потесно семејство (*образец бр. 5*).

Обрасците може да се преземат од веб страницата [www.fzhn.ukim.edu.mk](http://www.fzhn.ukim.edu.mk) или од Архива на ФЗНХ.

Документите кон пријавата на Конкурсот се доставуваат во оригинал (и 1 копија).

5. Пријавите со потребната документација, се поднесуваат најдоцна до 21.6.2019 година, до Архивата на Факултетот, во затворен коверт со назнака:

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**  
**ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА – СКОПЈЕ**  
(за Конкурсот за доделување стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“),  
ул. 16 Македонска Бригада бр. 3, 1000 Скопје.

**Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје**  
**Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**